

Грчката министерка за дипломатија, Дора Бакојани, повеќе пати ни испрати корпи со трње.

Грција не даде виза за влез во НАТО. На Самитот на Алијансата во Букурешт само Џорџ Буш, американскиот претседател во заминување, ни подаде пријателска рака, европските партнери, особено Франција, застаа на страна на нашиот јужен сосед.

Во меѓувреме, во врска со преговорите за спорот со Грција, премиерот Никола Груевски и претседателот Бранко



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Црвенковски уште повеќе се оддалечија од националните и државните интереси.

Во јануари 2008 г. кај катлановско Блаце, во хеликоптерска несреќа загинаа 11 македонски мировници. Причините за несреќата сè уште се држат во тајност.

Претседателот на државата, Бранко Црвенковски, го аболицираше Зоран Заев од судско гонење. Подоцна тој се реши да се врати на лидерската позиција, но до неговото враќање за в.д. претседател на СДСМ го именува струмичкиот градоначалник, бидејќи партијата беше пред распаѓање.

Генерално гледано, 2008 г. за Република Македонија беше лоша и "малерозна", бидејќи првенците на "политичката опера" се караа меѓу себе, така што на прагот на Нова година нашата иднина не е перспективна. Првиот судир на интереси се случи на почетокот на оваа веќе истрошена година, бидејќи не се знаеше кој ќе патува за богатиот емират Катар, Бранко Црвенковски или Никола Груевски. На крај, помладиот попусти, така што подарокот го прими македонскиот шеф на државата. Набрзо се вративме во реалноста, на трети јануари беше убиен полицаец, а двајца беа ранети. Настанот се случи во близина на средното училиште "Коце Металец" во Скопје. Во контекст на домашната напнатост, СДСМ, од аспект на опозиција, повторно, ниско по земја, го нападна премиерот Никола Груевски, барајќи ја неговата одговорност за штетниот, според нив, договор за продажба на ОКТА.

"Двата договора со ОКТА и двата потпишани од владите на ВМРО-ДПМНЕ им предизвикуваат штета на РМ и на нејзините граѓани, а во исто време добивка на ОКТА во износ од 1 милијарда и 200 милиони долари. И тоа не е сè, со новиот новогодишен договор со ОКТА Владата на ВМРО-ДПМНЕ презела обврска, ОКТА во иднина да ги зголеми производните цени на сите нафтени деривати, кои таа ги произведува", изјави Игор Ивановски од СДСМ.

Измените на Законот за спречување на корупција отворија жестока дебата во Собранието и притоа паднаа тешки прашања: кој повеќе крадел, кој ја вовел мафијата, кој водел вистинска, а кој селективна борба со корупцијата.

"Многу е индикативно прашањето зошто СДСМ не дозволи да се преиспита работењето на јавните обвинители, односно зошто не дозволи на тие лидерски средби да имаат нов избор за јавни обвинители. Зошто не дозволи барем за луѓето, за кои постои сомневање дека се корумпирани, дека се креатори на една мафија која се соз-



МАКЕДОНСКИОТ ДВОЕЦ БЕЗ КОРМИЛО ЗА ИДНИНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

даде во РМ, барем да видиме дали се такви или не се такви", оцени Александар Николовски, ВМРО-ДПМНЕ.

"Не велите ние колку има Мијалков, Мијалков вели, јас имам милион евра, во анкетниот лист вели тој. Значи, ние не кажуваме паушално 3, 5, 7, тој кажува дека од 1998 до 2003 г. бил државен владин службеник. Од 2003 до 2006 г. работел во приватна фирма и има милион евра", потенцира Јани Макрадули од СДСМ.

Всушност, оваа битка и денес се води по исто сценарио, кое ниту ни донесе профит, а уште помалку забележителен економски развој.

Оние кои ни го обелија "образот" трагично загинаа на македонска територија.

Армискиот хеликоптер Ми-17, кој се враќаше од мировната мисија во Босна, се урна во селото Блаце кај Катланово. Во несреќата немаше преживеа-

ни. Во хеликоптерот имаше 11 војници. Причините за несреќата сè уште се кријат. Тоа беше во времето на министерот Лазе Еленовски, екскладар на НСДП, ексклен на СДСМ, експретседател на младите социјалдемократи, но активен во евроатлантските процеси. Набрзо почина и првиот премиер на независна Република Македонија. Академик Никола Кљусев беше погребан со сите почести.

Пандорината кутија се врати дома, по неколкугодишна преписка меѓу Хаг и Скопје. Хашките предмети се процесуираат пред македонското судство.

По објавувањето на скандалот со фалсификуваната диплома на Љиљана Стериовска, близок соработник на Тито Петковски, тиквата меѓу НСДП и ВМРО-ДПМНЕ пукна. По ова сателитската партија на Петковски почна да се ситни на многу парчиња.

ГОДИНА СО МАКИ И ПРЕМРЕЖИЈА

ЖИВОТ ВО УСЛОВИ

НА УЛТИМАТУМИ И УЦЕНИ

ОДЕЊЕ ПО ТРЊЕ

Грчката министерка за надворешни работи, Дора Бакојани, ни ја испрати првата корпа со трње. Со истрели од огнено оружје од сите страни, еуфорично, Албанците во Скопје во Старата скопска чаршија ја дочекаа независнос-

од деветгодишната мисија на Метју Ни-миц, медијатор во грчко-македонскиот спор за името, јавно призна дека меѓу двете земји има огромни разлики.

Во име на демократијата во Велес воскресна биста на Тодор Александров, која подоцна чесни Македонци ја урнаа, иако задача на државата е да ги штити македонските национални и

оваа понуда не ја прифатил, одговарајќи дека ниту еден грчки Парламент, формиран од било која партија во Грција, нема да може да прифати прием на Македонија.

Македонскиот државен врв разочарано ја прими веста, дури размислуваше да замине од Самитот, но ги "пишмани" американскиот претседател Џорџ Буш. Помладиот Буш, најголемиот сојузник на Република Македонија, ѝ подари на нашата држава продлабочена воена соработка, која претставува гаранција за територијалниот интегритет на РМ.

Иницијативата на ДУИ за самораспуштање на Собранието ја поддржаа и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, но тогаш прв меѓу еднаквите беше режисерот Љубиша Георгиевски. На идејата се спротивстави СДСМ, кој мораше да го прифати предизвикот, иако беше неподготвен за предвремен парламентарен мегдан. Претходно, претседателот Бранко Црвенковски побара од пратениците сериозно да размислат како ќе гласаат за распуштањето на Собранието, бидејќи Македонија е пред историска шанса, која сериозно може да биде разнишана ако се оди на предвремени избори. За самораспуштање на Собранието гласаа вкупно 70 пратеници, "за" беа пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, ДПА и ДУИ. Прв пат се активира и прашањето на демаркација на границата кон Косово, кое се одвиваше во согласност со планот на Марти Ахтисари и Договорот од 2001 година, бидејќи тоа беше во контекст на признавањето на независноста на овој наш сосед.

НСДП коалицираше со СДСМ, а ДУИ и ПДП, пак, ги соопштија носителите на листите. Во Охрид се одржа Самитот на претседатели на земјите од Централна и од Источна Европа. Специјален гостин на Самитот беше турскиот претседател Абдула Ѓул, кој по завршувањето на форумот остана во официјална посета на Македонија.

Турција е меѓу првите земји кои ја признаа Македонија под уставното име и продолжи нејзината поддршка на нашата земја на патот кон НАТО.

Изборите ја поделија НСДП, Петковски коалицираше со СДСМ, а министерскиот ешалон формираше фракција.

До истекот на рокот на полноќ до Државната изборна комисија беа поднесени 20 кандидатски листи за претстојните предвремени парламентарни избори.



ХРВАТИТЕ ГО ФАТИЈА ПОСЛЕДНИОТ ВОЗ ЗА НАТО И ЗА ЕУ

та на Косово, која беше прогласена во февруари. Набрзо почна бинго обложувањето кога РМ ќе го признае Косово.

Во исто време, пред одржувањето на НАТО самитот во Букурешт, продолжија интензивните преговори меѓу Грција и Република Македонија. Притоа се лицитираше со името, кое како прашање Владата на Груевски се определи да го даде на референдум. Според ВМРО-ДПМНЕ, македонскиот народ и граѓаните мора да решат за лицитациите, но на ова се спротивстави СДСМ. Сите предлози на Нимиц се однесуваат на име кое би се користело во меѓународните организации и во билатералните односи со Грција.

Прашањето дали да се оди на референдум или не го натера политичкиот врв да размислува за граѓанското изјаснување, исто така, ги интензивира поделбите, при што едни станаа комити, другите предавници. Во март, прв пат

државни интереси.

На мартовскиот состанок на министрите за надворешни работи на НАТО, Грција, односно шефицата на грчката дипломатија, Бакојани, изјави:

"Без решение нема покана во НАТО".

Тоа значи дека соседот ни даде ултиматум од 20 дена до Самитот во Букурешт.

Во март почна и битката за вонредните парламентарни избори во РМ. Но, нив ги засени Грција, која во април ја реализираше својата закана дека ќе употреби вето за приемот на Македонија во НАТО. Тоа се случи на работната вечера на лидерите на Алијансата. Шефицата на грчката дипломатија Бакојани соопшти дека Грција не може во моментов да се согласи со приемот на Македонија во Алијансата.

Шефер понудил можност Македонија да добие, на некој начин, условена покана со одреден рок, во кој треба да се реши спорот, меѓутоа Караманлис и



ПРЕМИЕРОТ СО СОРАБОТНИЦИТЕ НА САМИТОТ НА НАТО ВО БУКУРЕШТ

Портпаролот на Државната изборна комисија, Зоран Таневски, информира дека во предвидениот рок кандидатски листи поднеле: независниот кандидат Панчо Минов со група избирачи, независниот кандидат Пеце Груевски со група избирачи, ВМРО ДП, ПДП, Национална демократска унија, Партија на слободни демократи, Демократска унија на Албанците, ТМРО, ПЕИ, Македонски обединети сили, Семакедонска работничка партија, Радикална странка на Србите, Демократска унија за интеграција, Движење за национално единство на Турците, Демократска партија на Албанците, ТМРО ВЕП, ВМРО-Народна, која подоцна беше исфрлена од игра, потоа СДПМ-Социјалдемократска партија на Македонија, ВМРО-ДПМНЕ, Титови леви сили и "Сонце - Коалиција за Европа", составена од СДСМ, НСДП, ЛДП, Нова алтернатива, Зелена партија на Македонија, Партија на пензионерите на Македонија и Демократски сојуз на Власите ДСМП.

Во коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ влегоа Демократска унија на Ромите од Прилеп, Партија за интеграција на Ромите, Работничка земјоделска партија, Партија за целосна еманципација на Ромите, Бошњачка демократска партија, Партија на зелените, Демократска партија на Турците во Македонија, ВМРО-Македонска, Демократски сојуз, Социјалистичка партија на Македонија, Демократска обнова на Македонија, Демократска партија на Србите во Македонија, Сојуз на Ромите од Македонија,

Партија на правдата, Партија на Власите од Македонија, Народно движење за Македонија, Обединета партија за еманципација и Странка на демократска акција на Македонија.

Кандидатите за пратеници од "Сонце - Коалиција за Европа" тврдеа дека никогаш во својот живот не биле кодоши. За таа цел сите потпишаа 120 изјави. Во мај заврши Хашкиот процес против Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски.

Почна и собирањето 10.000 потписи за донесување нов закон за бранителите во организација на Здружението на припадниците на безбедносните сили "Достоинство", кој подоцна не беше прифатен од владејачкото мнозинство.

ДПА и ДУИ се обвинуваа за инцидентите пред изборите. Полицијата во близина на Блок 77, во Тетово, го приведе Фарук Илџази од Голема Речица, поради основано сомнение дека учествувал во вооружениот инцидент во село Раховец, кога беше отворен оган врз возила на ДУИ, односно Ахмети рече дека тоа било обид за негов атентат. Радмила Шекеринска, тогашна лидерка на СДСМ, вети дека за шест месеци Македонија ќе добие покана за НАТО, за шест месеци ќе добиеме европски преговори. А во 2009 година младите и другите граѓани на Македонија ќе патуваат гордо и со македонски пасош, доколку дојдеме на власт на овие избори, порача уште еднаш од Охрид лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска.

За време на изборите беше приведен контроверзниот Агим Красниќи.

Против него се води судски процес за предизвикување изборни инциденти и непријателско здружување. Процесот сè уште е во тек. На први јуни лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски објави победа на коалицијата "За подобра Македонија". "За подобра Македонија" освои 440.000 гласови, а опозиционата коалиција "Сонце" 215.000 гласови.

Државната изборна комисија одлучи да се прегласува во 193 ИМ, каде гравитираат околу 170.000 гласачи. Изборните инциденти ја намалија оценката за успешноста на демократијата во РМ. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ се договорија да формираат коалициона влада. Во јули Љубе Бошкоски доби ослободителна пресуда, а Јохан Тарчуловски доби 12 години затвор.

Во отсуство на опозицијата владејачкото мнозинство воведо нови правила за функционирање на Собранието. По итна постапка, со 71 глас "за" и ниту еден "против" донесе нов собраниски Деловник.

Освен ВМРО-ДПМНЕ, за него гласаше и ДУИ, која речиси за идентичен предлог пред неколку месеци имаше огромни забелешки и поднесе повеќе од илјада амандмани.

Употребата на албанскиот јазик на сите нивоа, на која тогаш инсистираше Ахмети, не е предвидена со новиот Деловник. Тој ќе може да се користи само на седниците и во работата на комисиите, но не и во нивното водење.

ГЛАВНА СВЕЗДА

По предвремените парламентарни избори колапс во Либералната партија, но и страдања во СДСМ, каде Шекеринска поднесе неотповиклива оставка.

Струмичкиот градоначалник Зоран Заев станува главна звезда во борбата против корупцијата. Во првиот обид Заев да биде притворен истражниот судија Седат Реџепагиќ одби да го притвори, но Кривичниот совет на "скопска единица" го прифати предлогот на Јавното обвинителство. Набрзо, шефот на државата, Бранко Црвенковски, го аболицираше Зоран Заев од водење судски процес, така што тој ниту лук јадел, ниту на лук мирисал.

Бригадниот генерал Насер Сејдини ја презеде должноста заменик на началникот на Генералштабот на АРМ. Тој должноста ја презеде од генерал-потполковникот Адил Газафер, кој замина во пензија.

Власта се судри со Бранко Црвенковски, бидејќи одби да потпише три

тавна криза. Тие беа изгласани во Собранието и по втор пат, но пред Црвенковски писмено да го извести Собранието дека не ги потпишува уставите за нив.

Според Зоран Заев, Македонија мора да направи отстапка во делот на меѓународната употреба на името, имајќи ја предвид тешката економска состојба во државата, како и извесното заострување на изолацијата однадвор, а особено од страна на Грција и нејзините поддржувачи. Ова во август го истакна потпретседателот на опозициониот СДСМ, Зоран Заев, во интервју за Радио Слободна Европа.

Бранко Црвенковски пронајде соломонско решение за да ја спаси СДСМ, најави дека се враќа на лидерската позиција, но и го поддржа Заев за в.д. претседател на социјалдемократите.

"Извршниот одбор донесе едногласна одлука дека го одлага изборот на претседател на СДСМ до завршувањето на неговиот мандат, односно до мај 2009 година, каде кандидат за претседател на СДСМ ќе биде Бранко Црвенковски", изјави Емилијан Станковиќ, СДСМ.

ДУИ пронајде соломонско решение против смиреност, позитивното решение на Собранието да одговори на судските барања за притвор на двајцата пратеници Хајрула Мисини и Хисен Џемаили, обвинети за случаите "Липковска брана" и "Малтретираните мавровски работници".

Продолжува старата политичка практика меѓу премиерот и претседателот на државата. Тие немаат единствен или усогласен став за позициите по прашањето за името во клучната фаза од преговорите. Јазот меѓу премиерот и претседателот дополнително се продлабочи по септемвриската консултативна средба кај Црвенковски, по која претседателот јавно соопшти дека става крај на привидот за единство во државниот врв. Црвенковски директно го прозва Груевски дека ги опструира преговорите, префрлувајќи ја целата одговорност за процесот врз него.

"Упатувам апел до премиерот во овие важни моменти за Македонија, да биде поодговорен, посериозен, да биде на висина на предизвикот, со други зборови да биде вистински премиер во РМ", изјави Бранко Црвенковски, претседател на РМ.

Во октомври професорот Љубомир Фрчкоски повторно ја разбранува јавноста со тврдењето дека ДБК е вмешана и во атентатот на претседателот Киро Глигоров. Во ноември ЛДП ја напушти коалицијата "Сонце" и најави самостоен настап на локалните избори во 2009 година.

Поради искрени намери за единствен став во преговорите за името, или поради желба во најкритичниот период за преговорите целосната одговорност да падне на Владата, Црвенковски без никаква најава го разреши амбасадорот Димитров од позицијата преговарач во спорот со Грција.

Во ноември Брисел ја "откачи" Република Македонија, таа не доби датум за преговори, затоа што не ги исполни условите, политичките критериуми, освен осумте, огромен товар и разочарување за ЕК е и организирањето на деветтите избори. Кај Природно-математичкиот факултет беа изрешетани македонски полицајци. Зошто? Поради апсењето на најголемиот тутунски бос Бајруш Сејдиу или поради многуте инкриминирани личности во вносниот бизнис.

Македонија предочна го донесе Акцискиот план за реализација на препораките содржани во Извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2008 година. Во декември беше избран новиот состав на Државната изборна комисија, нов претседател стана човек на СДСМ, Александар Новаковски. Тој ќе биде одговорен за старата болка - фер и демократски избори во 2009 година.



РАШТИМАН ОРКЕСТАР

контроверзни закони: законите за енергетика, за експропријација и уште неколку други закони, за кои претседателот се изјасни дека доколку опозицијата се врати во Собранието, тој нема да го стави својот потпис на нив.

Пратениците коментираат дека станува збор за правен преседан, бидејќи законите не можат повторно да се стават на дневен ред доколку нема писмено известување од Црвенковски зошто не ги потпишува законите.

Откако Црвенковски одби да ги потпише законите за работни односи, лобирање, адвокатура, експропријација и за енергетика земјава влезе во ус-

И ДПА се раздрма. Еден од најперспективните албански политичари Имер Селмани формира нова партија. Заев побара трета шанса од граѓаните, бидејќи стариот демагошки, елитистички, затворен, пред сè, самобендисан СДСМ заминуваше во историјата.

"СДСМ во своите 17 години постоење даде голем придонес во развојот на Република Македонија, исто така, мораме да признаеме дека имаме направено и многу грешки. Затоа сакам јавно да им се извинам на граѓаните на Македонија за сите грешки во минатото", рече Зоран Заев, в.д. претседател на СДСМ.